

18 МАРТ 2010

1, 2 и 3 ОДДЕЛЕНИЕ (деветтолетка)

Заокружи го точниот одговор:


1. Која фигура треба да се помести за да се направи место за уште една?




(A)




(B)





(B)



(Г)



(Д)



2. Кој број треба да стои на местото на триаголникот Δ ?

$$\Delta + 2 = \Delta + \Delta + \Delta$$

(A)5



(B)1

(B)2


(Г)4

(Д)3


3. Еден лист колаж хартија ја певиткуваме како на цртежот (на 4 дела). Потоа со ножици ги сечеме сите кошиња. Која фигура ќе ја добиеме кога ќе го одвиткаме листот од колаж хартија?




(A)




(B)



(B)




(Г)



(Д)

4. Кој е најмалиот број на цвекиња што ќе ги набере кенгурчето одејќи кон зоолошката градина?



(A)6

(B)7

(B)8

(Г)9

(Д)10

5. Што е мајката на мојата сестра на моите деца:

(A) стрина

(B)баба

(B)мајка

(Г) тетка

(Д) сестра

6. Изброј ги разликите на цртежите.



(A)5

(B)3

(B)4


(Г)2

(Д)6






7. На пртежот се дадени мачка и глувче кои се наоѓаат во еден лавиринт. Мачката може да стигне до чинијата со млеко, глувчето може да се стигне до сирењето, а притоа да не се сретнат. Како изгледа затемнетиот дел од лавиринтот.




8. Ева има 9 коцки. Која фигура може да ја направи?



9. Колку кибритчиња треба да се извадат за да се добијат три квадратчиња?

- (A) 3 (Б) 2 (В) 4 (Г) 6 (Д) 1



10. Лиза оди дома по затемнетата линија (од А до Б до В до Г до Д). По патот таа бере цвеќиња.

Кој букет ќе го однесе дома?

